

# СТРУКТУРА НА ПОРТФОЛИО

31.03.2020

WPF 100 %  
BOND

## ЦЕЛИ НА ФОНДОТ

Според инвестициската стратегија, Фондот е првенствено наменет за инвеститори кои не сакаат своите средства да ги изложат на висок ризик, ценовни осцилации и кои во релативно пократки рокови сакаат да остварат атрактивен принос на своите средства. Како инвеститори на Фондот може да се јават сите домашни и странски, правни и физички лица како и специфични финансиски институции, кои имаат за цел да менаџираат со својата тековна или среднорочна ликвидност.

Главни мотиви за инвеститорите во Фондот се:

- пресметка на принос на дневно ниво;
- диверзификација на портфолиот во повеќе сигури финансиски инструменти;
- атрактивен принос во однос на ависта камата во банките во Р.Македонија;
- транспарентно следење и достапност на вложените средства во секој момент.

\* Детални информации може да најдете во Проспектот

## ОСТВАРЕН ПРИНОС

* Просечен месечен принос		Принос од основање
12 месеци	-0,12%	7,87%
2 години	0,15%	
5 години	/	
од основање	0,20%	

\* Приноси пресметани согласно методологија за потребите на КХВ


## ПОДАТОЦИ ЗА ФОНДОТ

Име на Фондот .....	ВФП 100% Бонд
Датум на основање .....	17.1.2017
Валута на уделите .....	МКД
Нето вредност .....	223.832.515,13
Цена на удел .....	107,8734
Минимален износ на вложување .....	1.000,00 ден.
Стандардна девијација .....	3,24%
Ризична класа .....	3

## ИЗЛОЖЕНОСТ ПО ВИД НА ИНСТРУМЕНТ



## ГЕОГРАФСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



## НАДОМЕСТОЦИ

### Надоместоци на товар на инвеститорот:

Влезна провизија	до 6.130.000 ден .....	1,5%
	6.130.001 - 30.650.000 .....	1,0%
	над 30.650.001 .....	0,5%

### Надомест за излез

не се наплатува (0%)

### Надоместоци на товар на Фондот:

Надомест за управување	1% годишно
Надомест за депозитарна банка	0,17% годишно


## ВРЕДНОСТ НА УДЕЛ



## ТОП 10 ВЛОЖУВАЊА

DO2020/01-0150DK .....	12,32%
КБ Публикум Паричен .....	10,28%
IEMB .....	8,72%
IHYG .....	8,29%
NOVALJ 3.4 .....	5,60%
IND 4.75 .....	5,34%
TUERKEI 5.125% .....	5,06%
DO2020/02-0235 .....	5,02%
ARCLK 5.00 .....	4,74%
TTKOA31 .....	4,21%

## СЕКТОРСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



## ВАЛУТНА ИЗЛОЖЕНОСТ

